

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено заеднички од ППЦ РЕНЕВАБЛЕС С.А. со регистрирано седиште на ул. Каподистриоу бр.3, GR 153 43, Агиа Параскеви, Атина, Грција и ГЕОЕНЕРГИ АЕГЕАН С.М.С.А со регистрирано седиште на ул. Ермоу бр.25, Кифисиа, Атика, Грција, доставено полномошник Александар Јосимовски, адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден 30.06.2021 година, го донесе следното

## РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата која се однесува на стекнување на заедничка контрола од ППЦ РЕНЕВАБЛЕС С.А. со регистрирано седиште на ул. Каподистриоу бр.3, GR 153 43, Агиа Параскеви, Атина, Грција и ГЕОЕНЕРГИ АЕГЕАН С.М.С.А со регистрирано седиште на ул. Ермоу бр.25, Кифисиа, Атика, Грција над ГЕОТХЕРМАЛ ТАРГЕТ ТУ II СИНГЛ МЕМБЕР С.А со регистрирано седиште на ул. Каподистриоу бр.3, GR 153 43, Агиа Параскеви, Атина, Грција по пат на купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

## Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата на ден 07.06.2021 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од ППЦ РЕНЕВАБЛЕС С.А. со регистрирано седиште на ул. Каподистриоу бр.3, GR 153 43, Агиа Параскеви, Атина, Грција и ГЕОЕНЕРГИ АЕГЕАН С.М.С.А со регистрирано седиште на ул. Ермоу бр.25, Кифисиа, Атика, Грција со која ППЦ РЕНЕВАБЛЕС С.А. и ГЕОЕНЕРГИ АЕГЕАН С.М.С.А ќе стекнат заедничка контрола врз ГЕОТХЕРМАЛ ТАРГЕТ ТУ II СИНГЛ МЕМБЕР С.А со регистрирано седиште на ул. Каподистриоу бр.3, GR 153 43, Агиа Параскеви, Атина, Грција по пат на купопродажба на акции

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото го утврди следното:

## **Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:**

**ППЦ РЕНЕВАБЛЕС С.А.** е друштво во целосна сопственост на Јавното енергетско претпријатие на Грција кое е најголема компанија за производство на електрична енергија во Грција. Во 2006 година ППЦ РЕНЕВАБЛЕС С.А. ги наследило сите активности поврзани со обновливи извори на енергија (ветар, мали хидроелектрани, соларна и геотермална енергија) од Јавното енергетско претпријатие на Грција, вклучително и целосниот технолошки развој, know-how и експертиза на полето на производство на енергија.

ППЦ РЕНЕВАБЛЕС С.А. е активно во Република Северна Македонија на пазарот на тргување со електрична енергија преку друштвото Енерџи Деливери Солушнс АД Скопје, бул. „Свети Климент Охридски“ бр.30 Скопје, во кое има 100% удели.

**ГЕОЕНЕРГИ АЕГЕАН С.М.С.А** е акционерско друштво со еден основач со специјална намена кое е под целосна контрола на Хелектор Енерџи енд Енвајроментал Апликејшнс *Societe Anonime*, кое функционира во 7 земји и кое поседува и користи најнови технологии во полето на управување со отпад и производство на електрична енергија. Хелектор Енерџи енд Енвајроментал Апликејшнс *Societe Anonime*, е контролирано од Елактор С.А. и е дел од Елактор Групацијата. Елактор Групацијата е една од најголемите групации за инфраструктура во Грција и една од водечките во југоисточна Европа.

Елактор Групацијата е присутна во Република Северна Македонија преку:

-Друштвото за производство трговија и услуги Аквавит ДООЕЛ Куманово со адреса ул.„Пролетерски бригади“ бр.3 Куманово и со дејност друга трговија на мало во неспецијализирани продавници и

Подружницата Актор АДТ Грција – Подружница Скопје со адреса бул. „Партизански Одреди“ бр.43Б 1-3 Скопје и со дејност изградба на железници и подземни железници.

**ГЕОТХЕРМАЛ ТАРГЕТ ТУ II СИНГЛ МЕМБЕР С.А** е основано од ППЦ РЕНЕВАБЛЕС С.А., кој е негов единствен сопственик пред трансакцијата. Причините за негово основање се управување, развој, финансирање, изградба и функционирање на проекти за обновливи извори на енергија за експлоатација на геотермални резерви од геотермални бунари кои ППЦ РЕНЕВАБЛЕС С.А. ги закупува од грчката држава за производство на електрична енергија .

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

### **Упатство за правно средство:**

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА**  
**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
**Проф. д-р Владимир Наумовски**